



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП

Број 40/2015

Пробиштип 28.12.2015 година

Излегува по потреба

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр.5/2005) и член 38, став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005), Градоначалникот на општина Пробиштип го донесе следното:

РЕШЕНИЕ

За објавување на актите на Советот на општина Пробиштип

I. Се објавуваат актите донесени од Советот на општина Пробиштип на седницата бр.40 одржана на ден 23.12.2015 година, во Службен гласник на општина Пробиштип и тоа:

1. Буџет на општина Пробиштип за 2016 година 26-1333/3;
2. Одлука за извршување на Буџетот за 2016 година 26-1333/4;
3. Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на општина Пробиштип за 2015 година 26-1333/5;
4. Програма за работа на ОУ Дом на култура „Злетовски рудар“ за 2016 година со финансов план за 2016 година 26-1333/6;
5. Програма за работа на Советот за 2015 година 26-1333/7;
6. Одлука за избор на знаме на општина Пробиштип 26-1333/8;
7. Одлука за прием на донација од АД Мепсо – Скопје 26-1333/9;
8. Одлука за условите и начинот на реализација на Проектот „Реконструкција и модернизација на уличното осветлување во општина Пробиштип“ 26-1333/10;
9. Одлука за усвојување на Предлог – ДУП за УБ 7.5 26-1333/11;
10. Програма за изменување на Програмата за располагање со градежното земјиште во општина Пробиштип 26-1333/12;
11. Одлука за аплицирање по Програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Македонија и Република Бугарија за Проект „Културните споменици не поврзуваат дури и денес“ 26-1333/13-1;
12. Одлука за аплицирање по Програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Македонија и Република Бугарија за Проект „Заеднички инвестиции во енергетската ефикасност“ 26-1333/13-2 ;
13. Одлука за давање на Согласност на Одлука на УО на ОУ Дом на култура – Пробиштип за аплицирање по Програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Македонија и Република Бугарија за Проект „Зголемување на туристичкиот развој преку одржливо искористување на туристичките потенцијали“ 26-1333/14-1;
14. Одлука за давање на Согласност на Одлука на УО на ОУ Дом на култура – Пробиштип за аплицирање по Програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Македонија и Република Бугарија за Проект „Развој на туристичките потенцијали со искористување на сличностите на регионалните традиции и занаети“ 26-1333/14-2;
15. Заклучоци по молби и барања 26-1333/15(1-9);
16. Одлука за давање на Согласност на Одлука на УО на ЈОУ Детска градинка „Гоце Делчев“ – Пробиштип за аплицирање по Програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Македонија и Република Бугарија за Проект „Развој на туристичките потенцијали со искористување на сличностите на регионалните традиции и занаети“ 26-1333/16;
17. Решение за разрешување на член од УО на ЈКП „Никола Карев“ – Пробиштип 26-1333/17-1;
18. Решение за именување на член на УО на ЈКП „Никола Карев“ – Пробиштип 26-1333/17-2.

II. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 08-1232/19
28.12.2015 година
ПРОБИШТИП

ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ПРОБИШТИП
Тони Тоневски с.р.

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП Бр.40/2015

Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр.5/2002) и член 28, став 1 од Законот за финасирањето на единиците на локалната самоуправа (Службен Весник на РМ бр.61/2004, 96/2004 и 67/2007), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 23.12.2015 година донесе:

Б У Џ Е Т на општина Пробиштип за 2016 година

1. Општ дел

Член 1

Буџетот на општина Пробиштип за 2016 година се состои од:

I.	ВКУПНИ ПРИХОДИ	324.973.000
	Даночни приходи	33.340.000
	Неданочни приходи	12.930.000
	Капитални приходи	46.864.821
	Приходи од дотации	116.279.000
	Трансфери	64.609.179
	Приходи од донации	50.950.000
II.	ВКУПНИ РАСХОДИ	327.050.000
	Од утврдени намени	326.750.000
	Резерви	300.000
III.	ДЕФИЦИТ	-2.077.000
IV.	ФИНАНСИРАЊЕ	-700.000
	Прилив	3.300.000
	Домашни приливи	3.300.000
	Приливи од странски заем	0
	Одлив	4.000.000
	Отплата на главница	4.000.000

Член 2

Приходите на Буџетот по видови на приходи се утврдени во билансот на приходите, а расходите по основни намени се утврдени во билансот на расходи и тоа како што следува:

Член 3

Буџетот на Општината за 2016 година влегува во сила со денот на објавувањето во Службен Гласник на Општината, а ќе се применува од 1 Јануари 2016 година.

Број 26-1333/3
23.12.2015 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), член 23, став 8 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.61/2004; 96/2004; 67/2007; 156/2009; 47/2011 и 192/2015) и член 94 од Статутот на општина Пробиштип ("Службен гласник на општина Пробиштип" бр.4/2005, 25/2014 и 29/2015), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 23.12.2015 година, ја донесе следната

ОДЛУКА

за извршување на Буџетот на општина Пробиштип за 2016 година

Член 1

Буџетот на општина Пробиштип за 2016 година година (во понатамошниот текст Буџетот), се извршува според одредбите на оваа одлука.

Член 2

Буџетот на општината се состои од: Основен буџет, Буџет на самофинансирачки активности, Буџет на донации, Буџет на дотации и Буџет на заеми.

Член 3

Основниот буџет на општината се состои од: Општ, Посебен и Развоен дел.

Градоначалникот на општината подготвува предлог план на програми за развој усогласен со насоките од Циркуларот и истиот го доставува на одобрување до Советот на општината најдоцна до 15 ноември во тековната година.

Член 4

Расходите утврдени во Буџетот се максимални износи над кои буџетските корисници не можат да превземат обврски.

За да се превземат нови обврски до Советот на општината мора да се предложи нов извор на средства или да се предложи намалување на другите расходи во сразмерен износ.

Член 5

Корисниците на средствата на Буџетот се должни утврдените средства во Буџетот да ги користат наменски, рационално и економично.

Член 6

Буџетските корисници не смеат да превземат обврски кои пристигнуваат во тековната година, а кои се над ододобрените средства во Буџетот на општината.

Член 7

Пренамената во рамките на одобрените Буџети на Буџетските корисници ја одобрува Советот на општината. Буџетските корисници, во тековната фискална година можат да вршат прераспределба во рамките на определените буџети. Прераспределбата за буџетските корисници ја одобрува Советот на општината. Одобрените средства во буџетот на ниво на ставки во рамките на подпрограма, не можат да бидат намалени за повеќе од 20 % со прераспределби во тековната фискална година, а одобрените средства за плати, наемнини и надоместоци на ниво на ставки во рамките на Буџетот не можат да се зголемат со прераспределба за повеќе од 10%.

Член 8

Во рамките на расходите утврдени во Буџетот на буџетскиот корисник, корисникот може да врши прераспределба меѓу расходните ставки, по претходно одобрување од Советот на општината.

Буџетскиот корисник не може да врши пренамена на Буџетот со кој се зголемува Буџетот одобрен за плати и надоместоци, а се намалуваат одобрените средства за капитални инвестиции во овие буџети.

Член 9

Буџетските корисници, во услови кога во Буџетот на самофинансирачките активности, Буџетот на донации и/или Буџетот на дотации, планираните приходи и другите приливи не се реализираат односно се реализираат над (или под) планираниот износ, доставуваат барање за пренамена (намалување или зголемување) на одобрените средства во овие буџети.

Член 10

Градоначалникот на општината, во секој случај кога очекуваните приходи и други приливи на основниот буџет се реализираат на повисоко ниво од планот може да изврши дополнителни отплати на главнината и каматата на долгот. Доколку Градоначалникот оцени дека се неопходни позначајни распределби на одобрените средства во Буџетот или дека реализацијата на приходите и другите приливи значително отстапуваат од планот, предлага до Советот на општината измена и дополнување на Буџетот.

Член 11

Буџетските корисници по усвојувањето на Буџетот изготвуваат годишен финансиски план по квартали за користење на одобрените средства.

За користење на одобрените средства во даден квартал, буџетските корисници доставуваат и планови по месеци ако тоа го побара Министерството за финансии.

Член 12

Исплатата на платата на Градоначалникот ќе се врши согласно Законот за плата и други надоместоци на пратениците во Собранието на РМ и другите избрани и именувани лица во Републиката со примена на коефициент 2,90 на основица 26.755 денари. Зголемувањето на платата на Градоначалникот во 2016 ќе се врши согласно Законот за плата и др. надоместоци на пратениците во Собранието на РМ и другите избрани и именувани лица во Републиката.

Член 13

Исплатата на платите на вработените кои имаат статус на државни службеници ќе се врши согласно Законот за административните службеници, а вредноста на бруто бодот ќе изнесува 76,8 денари.

Исплатата на платите на вработените кои немаат статус на државни службеници ќе се врши согласно Законот за исплата на плати, Законот за работни односи и колективниот договор.

Правото на зголемување на платите на државните службеници и другите вработени во 2016 година ќе се врши согласно Законот за исплата на плати во РМ.

Член 14

При исплата на плати на локалните јавни установи кои се финансираат со блок дотации од општинскиот буџет, истите се должни 5 дена пред исплатата на плата до општината да достават барање за одобрување на средства за плати кон кое ќе ги приложат обрасците : декларација за прием, ЗИР, Ф-1 , список на вработени по работни места за односниот месец за кој се однесува платата.

Член 15

Надоместокот за дневници за службено патување во земјата и странство, патните трошоци и трошоците за ноќевање ќе се исплаќаат согласно Законот, колективниот договор и Правилникот на Општината.

Член 16

Во случај на боледување подолго од 6 месеци и во случај на потешки последици од елементарни непогоди во согласност со Законот за заштита и спасување на работникот му се исплатува помош во висина од 1 (една) последна исплатена месечна плата во органот кај што е вработен.

На работникот при одење во пензија му се исплатува двократен износ од просечната исплатена нето плата во Р. Македонија.

Член 17

Користењето на средствата од Буџетот на општината при работењето на буџетските корисници се врши со набавени фактури и други документи за плаќање во кои посебно се искажуваат расходите по поделени ставки, почитувајќи ги при тоа одредбите од Законот за јавни набавки.

Набавка на стока и вршење на услуги може да се врши и со сметкопотврди во случај кога за расходите не може да се издаде фактура, при што за должително мора да биде приложена и фискална сметка и само во ограничени поединечни износи до 6.000 денари.

Член 18

За средствата утврдени во Буџетот на општината во рамките на резервите (постојана и тековна резерва) во износ до 3% од тековните расходи на основниот Буџет, одлучува Советот на општината, а ги извршува Градоначалникот по претходно усвоен план од Советот. За искористените средства Градоначалникот е должен да поднесе извештај за користење на средствата од резервите.

Член 19

Буџетските корисници се одговорни за извршување на расходите и другите одливи, во согласност со одобрените средства.

Буџетските корисници се должни одобрените средства да ги користат наменски во согласност со пропишаните процедури.

Секој расход и одлив од Буџетот мора да се заснова на веродостојна сметководствена документација со која се докажува обврската за плаќање.

Член 20

Средствата утврдени во основниот Буџет и распоредени во поделните програми и подпрограми ги извршува Градоначалникот на општината.

Член 21

Вработување во општинската администрација се врши согласно Планот за вработување и актите за организација и систематизација на општината и за кои се обезбедени средства во буџетот на општината, Градоначалникот дава писмено известување за обезбедените средства.

Локалните јавни установи од областа на културата, образованието и социјалната заштита кои се финансираат со блок дотации можат да вработуваат нови работници доколку се обезбедени средства во Буџетот на Република Македонија за што писмено известување дава Министерството за финансии, врз основа на барање од Градоначалникот на општината до надлежното министерство за потребата од вработување во локалните јавни установи, со соодветна пропратна документација.

Член 22

Во случај на нови вработувања буџетските корисници од локалните јавни установи кои се финансираат со блок дотации од општинскиот буџет се должни да достават известување за обезбедени финансиски средства од Буџетот на РМ и да приложат М-1 образец.

Член 23

Кога приходите што му припаѓаат на Буџетот се погрешно уплатени или се наплатени во износ поголем од утврдениот, погрешно или повеќе наплатениот износ се враќа првенствено на товар на видот на приходите на кои се уплатени, а доколку такви приходи нема – тогаш на товар на другите приходи на Буџетот.

Повратот на погрешно, или на повеќе уплатените, односно наплатените приходи се врши со решение на Градоначалникот, освен во случаите каде надлежноста им припаѓа на други страни.

Член 24

На членовите на Советот на општината им припаѓа месечен надоместок за присуство на седниците на Советот и надоместок за патните трошоци како во член 14 од оваа одлука.

Месечниот надоместок за присуство на седници на Советот се утврдува во висина од 50% од просечната месечна нето плата во Републиката исплатена во претходната година. За председавачот на Советот месечниот надоместок за присуство на седниците на Советот се зголемува за 30% од надоместокот на советниците.

Член 25

Буџетот на општина Пробиштип се извршува од 01.01.2016 до 31.12.2016 година.

Член 26

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување во “Службен Гласник на општина Пробиштип”, а ќе се применува од 01 Јануари 2016 година.

Број 26-1333/4
23.12.2015 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 34 од Законот за Буџетите (Службен Весник на РМ бр.64/2005, 2008), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 23.12.2015 година донесе:

ОДЛУКА

за измена на распоредот на средствата во Буџетот на општина Пробиштип за 2015 година

Член 1

Со оваа Одлука се врши измена на распоредот на средствата на Буџетот на општина Пробиштип за 2015 година на следниот начин:

Потпрограма и назив на потпрограма

Потставка и опис на потставката

Буџет Самофин. Дотации Донации Кредити

V10 ДЕТСКИ ГРАДИНКИ

402310 Основни придонеси од АВРМ	0	0	266	0	0
402220 Основни придонес за проф. заболување	0	0	109	0	0
402210 Основни придонеси за здравство	0	0	1.332	0	0
402110 Основни придонеси за ПИО	0	0	3.304	0	0
401130 Основни плати – други вработени	0	0	-5.011	0	0
	0	0	0	0	0

Член 2

Одлуката влегува во сила од денот на објавувањето во Службен гласник на општина Пробиштип и станува составен дел на Буџетот на општината за 2015 година.

Број 26-1333/5
23.12.2015 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 6 од Законот за локалната самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002) и член 21, став 1, точка 29 од Статутот на општина Пробиштип (Сл.гласник на општина Пробиштип бр.4/2005), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 23.12.2015 година, расправајќи по Програмата за работа на ОУ Дом на култура „Злетовски рудар“ - Пробиштип со Финансов план за 2016 година, ја донесе следната

ОДЛУКА

за усвојување на Програмата за работа на ОУ Дом на култура „Злетовски рудар“ Пробиштип со Финансов план за 2016 година

Член 1

СЕ УСВОЈУВА Програмата за работа на Општинската установа Дом на култура „Злетовски рудар“ - Пробиштип со Финансов план за 2016 година.

Член 2

Составен дел на оваа Одлука е Програмата за работа на Општинската установа Дом на култура „Злетовски рудар“ - Пробиштип бр.01-228/1 од 14.12.2015 година и Финансов план за 2016 година бр.01-227/1 од 14.12.2015 година

Член 3

Одлуката влегува во сила 8(осум) дена од објавување во Службен гласник на општина Пробиштип.

Број 26-1333/6
23.12.2015 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 21 став 1 точка 3 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 114 став 3 од Деловникот за работа на Советот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.5/2005), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 23.12.2015 година ја донесе следната:

ПРОГРАМА

За работа на Советот на општина Пробиштип за 2016 година

ВОВЕД:

Советот на општина Пробиштип работи согласно одредбите од Законот за локална самоуправа, Статутот на општината а притоа раководејќи се од законските одредби на законите кои се во функција на децентрализацијата, како и раковите утврдени со нив. Раководејќи се од тоа секоја година Советот донесува Програма за работа во која се утврдени раковите и изготвувачите на материјалите кои се доставуваат до Советот на разгледување и усвојување.

Програмата за работа на Советот на општина Пробиштип е една смерница за работа на Советот во тековната календарска година и не претставува цврста рамка бидејќи истата може да се дополнува и со други актуелни тематски и нормативни прашања кои ќе произлезат во тековната година.

Исто така Законот овозможува директно вклучување на граѓаните во покренување на иницијативи, предлози, сугестии за решавање на одредени прашања од интерес на самите граѓани, или индиректно преку свои избрани претставници во органите на локалната самоуправа, кои не се влезени во програмата на Советот, но Советот ќе ги стави на дневен ред доколку се појави таква потреба.

1. ТЕМАТСКИ ПРАШАЊА И НОРМАТИВЕН ДЕЛ

1. Програма за работа на ЈКП Никола Карев-Пробиштип за 2016 година, и Финансов план за 2016 година
Изготвувач: ЈКП Никола Карев-Пробиштип
Рок: 30 Јануари
2. Извештај за работата на ТППЕ на општина Пробиштип за 2015 година
Изготвувач: ТППЕ-Пробиштип
Рок: 30 Јануари
3. Програма за работа на Единицата за против пожарна заштита за 2016 година
Изготвувач: ТППЕ-Пробиштип
Рок: 30 јануари
4. Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Пробиштип за период од 01.01 до 31.12.2015 година
Изготвувач: Одделение за финансиски прашања
Рок: 30 јануари

5. Одлука за усвојување на Извештајот од реализираниот попис на основни средства, опрема, инвентар, материјали, обврски, побарувања, хартии од вредност и парични средства на благајна и гиро сметка на општина Пробиштип со состојба на ден 31.12.2015 година.
Изготвувач: Одделение за финансиски прашања
Рок: 30 јануари
6. Извештај за работата на ЈКП Никола Карев-Пробиштип за период од 01.01 до 31.12.2015 година
Изготвувач: ЈКП Никола Карев- Пробиштип
Рок: 30 јануари
7. Информација за јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на патиштата на територијата на општина Пробиштип за период од јули до декември 2015 година
Изготвувач: ПС Пробиштип
Рок: 29 Фебруари
8. Одлука за усвојување на Предлог-планот за запишување на уџеници во уџебната 2016/2017 година и постсредно образование во СОУ „Н.Н. Борче“
Изготвувач: Одделение за јавни дејности во соработка со СОУ Н.Н.Борче
Рок: 29 Фебруари
9. Одлука за усвојување на завршна сметка на Буџетот на општина Пробиштип за 2015 година.
Изготвувач: Одделение за финансии и буџет и ЛЕР
Рок: 30 Март
10. Извештај за работата и финансов извештај со завршна сметка на ЈКП Никола Карев-Пробиштип за 2015
Изготвувач: ЈКП Никола Карев- Пробиштип
Рок : 30 Март
11. Извештај за работата и финансов извештај на Дом на култура Злетовски Рудар-Пробиштип за 2015
Изготвувач: Дом на култура Злетовки Рудар-Пробиштип
Рок: 30 Март
12. Финансов извештај за работата на ОУ Браќа Миладиновци за 2015 година
Изготвувач: ОУ Браќа Миладиновци-Пробиштип
Рок: 30 Март
13. Финансов извештај за работата на ОУ Никола Карев за 2015 година
Изготвувач: ОУ Никола Карев-Пробиштип
Рок: 30 Март
14. Финансов извештај за работата на ОСУ Н.Н Борче-Пробиштип за 2015
Изготвувач: ОСУ Н.Н.Борче -Пробиштип
Рок: 30 Март
15. Финансов извештај за работата на ЈОУДГ Гоце Делчев-Пробиштип за 2015
Изготвувач: ЈОУДГ Гоце Делчев-Пробиштип
Рок: 30 Март
16. Извештај за остварување на Програмата за уредување на градежното земјиште на територијата на општина Пробиштип за 2015 година
Изготвувач: Одделение за комунални работи и локални патишта и улици
Рок: 30 Април
17. Извештај за остварување на Програмата за изградба и одржување на локални патишта и улици во општина Пробиштип за 2015 година
Изготвувач: Одделение за комунални работи и локални патишта и улици
Рок: 30 Април
18. Извештај за остварување на Програмата за изградба и одржување на улично осветление на територијата на општина Пробиштип за 2015
Изготвувач: Одделение за комунални дејности и локални патишта и улици
Рок: 30 Април
19. Извештај за остварување на Програмата за енергетска ефикасност на општина Пробиштип за 2015
Изготвувач: Одделение за комунални дејности и локални патишта и улици
Рок: 30 Април
20. Извештај за остварување на Програмата за одржување на јавната чистота за 2015
Изготвувач: Одделение за комунални дејности и локални патишта и улици и ЈКП Никола Карев

- Рок: 30 Април
21. Извештај за остварување на Програмата за одржување на паркови и зеленило за 2015 година
Изготвувач: Одделение за комунални дејности и локлани патишта и улици и ЈКП Никола Карев
Рок: 30 Април
 22. Извештај за остварување на Програмата за урбанистичко планирање и ЛЕР на општина Пробиштип за 2015 година
Изготвувач: Одделение за урбанизам и Одделение за ЛЕР и заштита на животна средина
Рок: 30 Април
 23. Извештај за реализација на програмата за спроведување на активности на спортските друштва и одржување на спортската инфраструктура во општина за 2015 година
Изготвувач: Одделение за општествени дејности
Рок: 30 Април
 24. Извештај за реализација на Акциониот план за социјална заштита за 2015 година
Изготвувач: Одделение за општествени дејности
Рок: 30 Април
 25. Извештај за реализација на акциониот план за работа на Комисијата за еднакви можности за 2015 г.
Изготвувач: Одделение за општествени дејности
Рок: 30 Април
 26. Извештај за реализација на акциониот план за реализација на активностите на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата на општина Пробиштип за 2015 година
Изготвувач: Одделение за општествени дејности
Рок: 30 Април
 27. Извештај за реализација на програмата за активности на општина Пробиштип во областа за заштитата и спасувањето за 2015 година
Изготвувач: Одделение за општествени дејности
Рок: 30 Април
 28. Извештај за реализација на програмата за одбележување на празници манифестации и настани во општина Пробиштип за 2015 година
Изготвувач: Одделение за општествени дејности
Рок: 30 Април
 29. Извештај за реализација на програмата за работа на инспекциското одделение за 2015 година
Изготвувач: Инспекциско одделение
Рок: 30 Април
 30. Извештај за остварување на Буџетот на општина Пробиштип за првиот квартал од 2016 година
Изготвувач: Одделение за финансиски прашања на општина Пробиштип
Рок: 30 Април
 31. Извештај за работата на ЈКП Никола Карев-Пробиштип за период од 01.01 до 31.03.2016 година
Изготвувач: ЈКП Никола Карев- Пробиштип
Рок: 30 Април
 32. Информација за јавната безбедноста и безбедноста на сообраќајот на патиштата на територијата на општина Пробиштип за првите шест месеци од 2016
Изготвувач: МВР-ОВР-Пробиштип
Рок: 30 Јули
 33. Извештај за остварување на Буџетот на општина Пробиштип за вториот квартал од 2016 година
Изготвувач: Одделение за финансиски прашања општина Пробиштип.
Рок: 30 Јули
 34. Извештај за работата на ЈКП Никола Карев-Пробиштип за период од 01.01 до 30.06.2016
Изготвувач: ЈКП Никола Карев- Пробиштип
Рок : 30 Јули
 35. Извештај за работата на ЈКП Никола Карев-Пробиштип за период од 01.01 до 30.06.2016 година
Изготвувач: ЈКП Никола Карев- Пробиштип
Рок: 30 Јули
 36. Извештај за работа на ОУ Браќа Миладиновци-Пробиштип за учебната 2015/16
Изготвувач: ОУ Браќа Миладиновци-Пробиштип
Рок: 30 Август

37. Извештај за работа на ОУ Никола Краев -Пробиштип за учебната 2015/2016
Изготвувач: ОУ Никола Карев-Пробиштип
Рок: 30 Август
38. Извештај за работа на ОСУ Н.Н.Борче-Пробиштип за учебната 2015/2016
Изготвувач: ОСУ Н.Н.Борче-Пробиштип
Рок: 30 Август
39. Извештај за работа на ЈОУДГ Гоце Делчев-Пробиштип за учебната 2015/2016
Изготвувач: ЈОУДГ Гоце Делчев-Пробиштип
Рок: 30 Август
40. Буџетски календара за изработка на буџет за 2017 година
Изготвувач: Одделение за финансии и буџет
Рок: 30 Септември
41. Програма за работа на ОУ Браќа Миладиновци-Пробиштип за учебната 2016/2017
Изготвувач: ОУ Браќа Миладиновци
Рок: 30 Септември
42. Програма за работа на ОУ Никола Карев-Пробиштип за учебната 2016/2017
Изготвувач: ОУ Никола Карев-Пробиштип
Рок: 30 Септември
43. Програма за работа на ОСУ Н.Н.Борче -Пробиштип за учебната 2016/2017
Изготвувач: ОСУ Н.Н.Борче-Пробиштип
Рок: 30 Септември
44. Програма за работа на ЈОУДГ Гоце Делчев -Пробиштип за учебната 2016/2017
Изготвувач: ЈОУДГ Гоце Делчев-Пробиштип
Рок: 30 Септември
45. Извештај за остварување на буџетот на општина Пробиштип за третиот квартал од 2016 година
Изготвувач: Одделение за финансиски прашања на општина Пробиштип
Рок: 30 Октомври
46. Извештај за работата на ЈКП Никола Карев-Пробиштип за период од 01.01 до 30.09.2016
Изготвувач: ЈКП Никола Карев- Пробиштип
Рок : 30 Октомври
47. Изменување и дополнување на буџетот на општина Пробиштип за 2016 година
Рок: 15. Ноември
48. Програма за уредување на градежно земјиште на територијата на општина пробиштип за 2017
Изготвувач: Одделение за комунални работи и локални патишта и улици
Рок: 15 Ноември
49. Програма за изградба и одржување на локални патишта и улици во општина Пробиштип за 2017
Изготвувач: Одделение за комунални работи и локални патишта и улици
Рок: 15 Ноември
50. Програма за изградба и одржување на улично осветление на територијата на општина Пробиштип за 2017 година
Изготвувач: Одделение за комунални работи и локални патишта и улици
Рок: 15 Ноември
51. Програма за енергетска ефикасност за 2017 година на општина Пробиштип
Изготвувач: Одделение за комунални работи и локални патишта и улици
Рок: 15 Ноември
52. Програма за одржување на јавната чистота за 2017 година
Изготвувач: Одделение за комунални работи
Рок: 15 Ноември
53. Програма за одржување на паркови и зеленило за 2017 година
Изготвувач: Одделение за комунални работи работи
Рок: 15 Ноември
54. Програма за урбанистичко планирање за 2017 година
Изготвувач: Одделение за урбанизам
Рок: 15 Ноември
55. Програма за ЛЕР за 2017 година

- Изготвувач: Одделение за ЛЕР и заштита на животната средина
Рок: 15 Ноември
56. Програма за одбележување на празници и манифестации во општина Пробиштип за 2017 година
Изготвувач: Одделение за општествени дејности во општина Пробиштип
Рок: 15 Ноември
57. Програма за заштита и спаување на територијата на општина Пробиштип за 2017 година
Изготвувач: Одделение за општествени дејности во општина Пробиштип
Рок: 15 Ноември
58. Акциониот план за социјална заштита за 2017 година
Изготвувач: Одделение за општествени дејности
Рок: 15 Ноември
59. Акциониот план за работа на Комисијата за еднакви можности за 2017 година
Изготвувач: Одделение за општествени дејности
Рок: 15 Ноември
60. Акциониот план за работа на ОСБСП на општина Пробиштип за 2017 година
Изготвувач: Одделение за општествени дејности
Рок: 15 Ноември
61. Програма за спроведување на активности на спортските друштва и одржување на спортската инфраструктура во општина за 2017 година
Изготвувач: Одделение за општествени дејности
Рок: 15 Ноември
62. Програмата за работа на инспекциското одделение за 2017 година
Изготвувач: Инспекциско одделение
Рок: 15 Ноември
63. Програма за работа на Дом на култура Злетовски Рудар Пробиштип за 2017 година
Изготвувач: Дом на култура Злетовски Рудар-Пробиштип
Рок: 15 Декември
64. Предлог -Буџет на општина Пробиштип за 2017 година
Изготвувач: Одделени за финансии и буџет
Рок: 15 Декември
65. Одлука за извршување на буџетот на општина Пробиштип за 2017 година
Изготвувач: Одделени за финансии и буџет
Рок: 15 Декември
66. Програма за работа на Советот на општина Пробиштип за 2017 година
Изготвувач: Комисија за изработка на Програма за работа на Совет
Рок: 15 Декември

Програмата влегува во сила осмиот ден од објавување во Службен гласник на општина Пробиштип.

**Број 26-1333/7
23.12.2015 година
ПРОБИШТИП**

**СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.**

Врз основа на член 10, став 4, а во врска со член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 43, а во врска со член 111 и 113 од Статутот на општина Пробиштип (Сл.гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 23.12.2015 година ја донесе следната:

**О Д Л У К А
за утврдување на знаме на општина Пробиштип**

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува знамето на општина Пробиштип.

Член 2

Знамето на општина Пробиштип претставува зелено поле, со бела лента во средината, која е триаголно назабена во централниот дел, каде што е поставен малиот грб на општина Пробиштип. Малиот грб е без рударските чекани кои се извадени надвор, на белото поле и се поставени лево и десно од малиот грб.

Член 3

Ликовно – графичкиот приказ на знамето на општина Пробиштип е составен дел на оваа Одлука.

Член 3

Одлуката влегува во сила осум дена од објавување во Службен гласник на општина Пробиштип и е составен дел на Статутот на општина Пробиштип.

Број 26-1333/8
23.12.2015 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.



Врз основа на член 36, став 1, точка 1 од Законот за локалната самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002) и член 21, став1, точка 43 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005, 25/2014 и 29/2015) Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 23.12.2015 година на предлог на Градоначалникот на општина Пробиштип ја донесе следната:

О Д Л У К А

за прием на донација од АД Мепсо Скопје

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на општина Пробиштип како примател на донацијата за прием на донацијата од АД Мепсо Скопје како давател на донацијата.

Член 2

Предмет на донацијата е Сноу борд парк во скијачкиот центар Пониква а кој се состои од: Целокупната линиска (подемна и надземна) инфраструктура, насип со акумулација (дренажен зафат), резервоар, контејнерска пумпна станица, контејнерски пумпни станици со дренажен зафат (за две ски патеки), Потисен цевковод со дренажен зафат-резервоар, потисен цевковод од ПС1-1, Потисен цевковод ПС2-2, Доводен цевковод РЕЗ-ПС1, Доводен цевковод РЕЗ-ПС2, бунар, моторна снежна санка, Ратрак, целокупна опрема за производство на вештачки снег за двете ски патеки (5 топа за производство на вештачки снег, шахти за приклучок, цевковод, кабли, засилувачка пумпа во контејнер), енергетско напојување и осветлување за двете ски патеки и сите други приклучни елементи.

Член 3

Книговодствената вредност на предметот на донацијата изнесува 70.544.361,00 денари.

Член 4

Целта на донацијата е остварување на јавниот интерес кој се состои во развој на спортот и зимскиот рекреативен туризам во општина Пробиштип.

Член 5

Се овластува Градоначалникот на општина Пробиштип да го потпише договорот за донација со АД Мепсо Скопје за прием на донацијата.

Член 6

Одлуката стапува во сила со донеувањето а ќе се објави во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 26-1333/9
23.12.2015 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа (Службен Весник на РМ бр.5/2002) и член 21, став 1, точка 43 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005, 25/2014 и 29/2015), а во врска со донесената Програма за улично осветлување на општина Пробиштип за 2016 година бр.26-1232/16 од 20.11.2015 (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.39/2015), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 23.12.2015 година, по предлог на Градоначалникот, ја усвои следната:

О Д Л У К А

за условите и начинот на реализација на Проектот
„Реконструкција и модернизација на уличното осветлување во општина Пробиштип“

Член 1

Со оваа одлука се уредува начинот и условите за реализација на проектот Реконструкција и модернизација на уличното осветлување во општина Пробиштип и начинот на финансирање на инвестицијата.

Член 2

Согласно Физибилити студијата за реконструкција и модернизација на уличното осветлување во општина Пробиштип, ќе се пристапи кон реализација на Проектот Реконструкција и модернизација на уличното осветлување во општина Пробиштип.

Член 3

Проектот Реконструкција и модернизација на уличното осветлување во општина Пробиштип предвидува замена на постојните живини светилки со нови енергетско ефикасни светилки со лед диоди. Вкупниот број на светилки кои ќе се заменуваат изнесува 1469 светилки.

Член 4

Вкупната проценета вредност на проектот Реконструкција и модернизација на уличното осветлување во општина Пробиштип изнесува 36.000.000,00 денари. Изведувачот на работите ќе биде избран на меѓународен тендер. Точната вредност ќе се утврди по завршување на тендерска постапка за јавна набавка.

Член 5

Начинот на плаќање ќе биде на 60 еднакви месечни рати а средствата за отплата ќе бидат предвидени во наредните годишни инвестициони програми кои се составен дел на Буџетот на општина Пробиштип..

Член 6

Средставата за исплата на Договорот за Реконструкција и модернизација на уличното осветлување во општина Пробиштип ќе се обезбедат од Програмата за улично осветлување, од приходите по основ на комунална такса за улично осветлување.

Член 7

Одлуката влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 26-1333/10
23.12.2015 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 26, став 4, а во врска со член 25, став 4 и став 5 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл. Весник на РМ бр. 199/14, 44/15, 193/15) и член 21, став 1, точка 7 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 23.12.2015 година ја донесе следната:

О Д Л У К А
за донесување на Предлог Детален урбанистички план за
Блок 7 урбан опфат 7.5

Член 1

Со оваа одлука се донесува Предлог - Деталниот урбанистички план за Блок 7 урбан опфат 7.5 - Општина Пробиштип, согласно член 26, став 4, а во врска со член 25, став 4 и став 5 и согласноста бр.24-16485/2 од 15.12.2015 година добиена од страна на Министерство за транспорт и врски - Скопје.

Границите на планскиот опфат за ДУП за Блок 7 плански опфат 7.5 се следните:

Северна граница се движи по осовината на ул.„Вељко Влаховиќ“,

Источна граница се движи по осовината на ул.„11 Октомври“, поминува низ КП бр.1560, КП бр.1561 и КП бр.1563 за да се надоврзе на источната граница на КП бр.1564 и западната граница на КП.бр.1553/23, КП бр.1553/24, КП бр.1553/24, КП бр.1553/25, КП бр.1553/22, КП бр.1553/26, КП бр.1553/27, КП бр.1553/28 и КП бр.1553/29

Јужна граница се движи по осовината на новопоектираната ул. „14“,

Западна граница се движи по осовината на магистрална улица „Миро Барага“

Вкупната површина на планскиот опфат изнесува **П= 6.45 ха.**

Предлог - Деталниот урбанистички план за Блок 7 урбан опфат 7.5 - Општина Пробиштип е изработен од страна на **АД за урбанизам, проектирање и инженеринг –ЗУМ од Скопје.**

Член 2

Одлуката стапува во сила осум дена од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 26-1333/11
23.12.2015 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 1, а во врска со член 22, став 1, точка 13 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ“ бр5/2002) и член 21, став 1, точка 43, а во врска со член 12 став 1 од Статутот на Општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005, 25/2014 и 29/2015), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 23.12.2015 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА
за аплицирање по Програмата Interreg – IPA СВС помеѓу Бугарија и Македонија
СС12014ТС1615СВ006 и Јавниот повик 2014ТС1615СВ006-2015-1

Член 1

Советот на Општина Пробиштип дава поддршка за подготовка и имплементација на проектот **“Заеднички инвестиции во енергетската ефикасност”** каде водечки партнер на проектот е општина Рила, Република Бугарија, а партнер на проектот е општина Пробиштип, Република Македонија.

Член 2

Советот на општина Пробиштип дава согласност дека објектот „Дом на култура „Злетовски Рудар“ – Пробиштип, кој ќе биде реконструиран со средства од Програмата, ќе биде ставен во функција на проектот и нема да биде предмет на отуѓување во наредните 5 години по завршувањето на проектот.

Член 3

Одлуката влегува во сила со донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на општина Пробиштип.

Број 26-1333/13-1
23.12.2015 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 1, а во врска со член 22, став 1, точка 13 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ“ бр5/2002) и член 21, став 1, точка 43, а во врска со член 12 став 1 од Статутот на Општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005, 25/2014 и 29/2015), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 23.12.2015 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА

за аплицирање по Програмата Interreg – IPA СВС помеѓу Бугарија и Македонија
СС12014ТС1615СВ006 и Јавниот повик 2014ТС1615СВ006-2015-1

Член 1

Советот на Општина Пробиштип дава поддршка за подготовка и имплементација на проектот „Културните споменици - не поврзуваат дури и денес“ каде водечки партнер на проектот е општина Пробиштип, Република Македонија, а партнер на проектот е општина Невестино, Република Бугарија.

Член 2

Советот на општина Пробиштип дава согласност дека објектот “Музеј за ретки минерали - минеролошка збирка“ кој ќе биде изграден со средства од Програмата, ќе биде ставен во функција на проектот и нема да биде предмет на отуѓување во наредните 5 години по завршувањето на проектот.

Член 3

Одлуката влегува во сила со донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на општина Пробиштип.

Број 26-1333/13-2
23.12.2015 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 36, став 1, точка 1, а во врска со член 22, став 1, точка 13 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ“ бр5/2002) и член 21, став 1, точка 43, а во врска со член 12 став 1 од Статутот на Општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005, 25/2014 и 29/2015), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 23.12.2015 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА

за давање на Согласност на Одлуката на Управниот одбор на Општинската установа Дом на култура „Злетовски рудар“ од Пробиштип за аплицирање по Програмата IPA СВС помеѓу Бугарија и Македонија
СС12014ТС1615СВ006 и Јавниот повик 2014ТС1615СВ006-2015-1

Член 1

Советот на Општина Пробиштип дава Согласност на Одлуката на УО на ОУ Дом на културата „Злетовски рудар“ – Пробиштип бр.02-232/8 од 15.12.2015 година, за подготовка и имплементација на проектот “Зголемување на туристичкиот развој, преку оддржливо искоритување на културните потенцијали“ каде водечки партнер на проектот е општина Хаџидимово, Република Бугарија, а партнер на проектот е Општинската установа - Дом на културата „Злетовски рудар“ од Пробиштип, Република Македонија.

Член 2

Советот на општина Пробиштип дава согласност објектот Кино сала „Злетовски Рудар“ во Пробиштип, кој ќе се реконструира со средства од Програмата, да биде ставен во функција на проектот и да не биде предмет на отуѓување во наредните 5 години по завршувањето на проектот.

Член 3

Одлуката влегува во сила со донесувањето а ќе се објави во службен Гласник на Општина Пробиштип.

Број 26-1333/14-1
23.12.2015 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП Бр.40/2015

Врз основа на член 36, став 1, точка 1, а во враска со член 22, став 1, точка 13 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ“ бр5/2002) и член 21, став 1, точка 43, а во врска со член 12 став 1 од Статутот на Општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005, 25/2014 и 29/2015), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 23.12.2015 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА

за давање на Согласност на Одлуката на Управниот одбор на Општинската установа - Дом на култура „Злетовски рудар“ од Пробиштип за аплицирање по Програмата IPA СВС помеѓу Бугарија и Македонија СС12014ТС1615СВ006 и Јавниот повик 2014ТС1615СВ006-2015-1

Член 1

Советот на Општина Пробиштип дава Согласност на Одлуката на Управниот одбор на Општинската установа Дом на култура „Злетовски рудар“ од Пробиштип бр.02-232/7 од 15.12.2015 година, за подготовка и имплементација на проектот „Развој на туристичките потенцијали со искористување на сличностите на регионалните традиции и занаети“ каде водечки партнер на проектот е Општинската установа Дом на култура „Злетовски рудар“ од Пробиштип, Република Македонија, а партнер на проектот е Здружението „Фармери и претприемачи за ЕУ“, Република Бугарија.

Член 2

Одлуката влегува во сила со донесувањето а ќе се објави во службен Гласник на Општина Пробиштип.

Број 26-1333/14-2
23.12.2015 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 51, став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 23.12.2015 година, расправајќи по барањето од **Иницијативен одбор за изградба на православна црква „Св. Петка“ во с.Стрмош**, бр.26-1307/3 од 09.12.2015 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Барањето од **Иницијативен одбор за изградба на православна црква „Св. Петка“ во с.Стрмош** за финансиска помош/донација, **се прифаќа.**
2. Се одобруваат **30.000,00 денари** од Буџетот на општина Пробиштип.
3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип..

Број 26-1333/15-1
23.12.2015 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 51, став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 23.12.2015 година, расправајќи по барањето од **Јаким Начевски од Злетово**, бр.08-1185/1 од 26.10.2015 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Барањето од **Јаким Начевски од Злетово (ул.Бошко Петров бр.23)** за еднократна парична помош, **се прифаќа.**
2. Се одобруваат **20.000,00 денари** од Буџетот на општина Пробиштип.
3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 26-1333/15-2
23.12.2015 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП Бр.40/2015

Врз основа на член 51, став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 23.12.2015 година, расправајќи по барањето од **СБМ Пробиштип**, бр.26-1153/2 од 11.12.2015 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Барањето од **СБМ Пробиштип** за финансиски средства **се одбива**, бидејќи нема предвидено средства за оваа намена согласно Правилникот за условите, критериумите и начинот на остварување на правото на еднаквостна парична помош по барања поднесени до општина Пробиштип бр.26-570/8 од 30.04.2015 година (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.31/2015) и Правилникот за дополнување на Правилникот за условите, критериумите и начинот на остварување на правото на еднаквостна парична помош по барања поднесени до општина Пробиштип бр.26-1084/7 од 30.09.2015 година (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.36/2015);
2. Општина Пробиштип секоја година има јавен повик за Здруженијата на граѓани кои имаат потреба од финансиски средства за реализација на нивните Програми да ги достават до одделението за ЛЕР и поддршка на НВО.
3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 26-1333/15-3
23.12.2015 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 51, став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 23.12.2015 година, расправајќи по барањето од **Драгица Миновска од Злетово**, бр.26-1299/1 од 01.12.2015 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Барањето од **Драгица Миновска од Злетово (ул.Маршал Тито бр.22)** за еднаквостна парична помош, **се прифаќа**.
2. Се одобруваат **5.000,00 денари** од Буџетот на општина Пробиштип.
3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 26-1333/15-4
23.12.2015 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 51, став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 23.12.2015 година, расправајќи по барањето од **Бранко Стојчевски од Пробиштип**, бр.26-1323/1 од 15.12.2015 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Барањето од **Бранко Стојчевски од Пробиштип (ул.Кочо Рацин бр.75)** за еднаквостна парична помош, **се прифаќа**.
2. Се одобруваат **5.000,00 денари** од Буџетот на општина Пробиштип.
3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 26-1333/15-5
23.12.2015 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 51, став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 23.12.2015 година, расправајќи по барањето од **Група граѓани од УЕ 24 - Пробиштип**, бр.26-1212/1 од 04.11.2015 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Барањето од **група граѓани од УЕ 24 - Пробиштип** за материјали за изградба на одводен канал, **се прифаќа**.
2. Се задолжува одделението за јавни дејности да изврши набавка на материјалите, согласно доставената предмер - пресметка со барањето и да врши целосен надзор над изградбата на одводниот канал.
3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 26-1333/15-6
23.12.2015 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 51, став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 23.12.2015 година, расправајќи по барањето од **Драги Јакимов од Пробиштип**, бр.26-1317/1 од 11.12.2015 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Барањето од **Драги Јакимов од Пробиштип (ул.Доне Божинов бр.11-А)** за еднократна парична помош, **се прифаќа**.
2. Се одобруваат **2.000,00 денари** од Буџетот на општина Пробиштип.
3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 26-1333/15-7
23.12.2015 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 51, став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 23.12.2015 година, расправајќи по барањето од **Весна и Виктор Миленковски од Пробиштип**, бр.26-1326/1 од 15.11.2015 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Барањето од **Весна и Виктор Миленковски од Пробиштип (ул.Доне Божинов бр.12)** за еднократна парична помош **се одбива** бидејќи барателите не ги исполнуваат условите за остварување на правото на еднократна парична помош согласно Правилникот за условите, критериумите и начинот на остварување на правото на еднократна парична помош по барања поднесени до општина Пробиштип бр.26-570/8 од 30.04.2015 година (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.31/2015) и Правилникот за дополнување на Правилникот за условите, критериумите и начинот на остварување на правото на еднократна парична помош по барања поднесени до општина Пробиштип бр.26-1084/7 од 30.09.2015 година (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.36/2015).

Број 26-1333/15-8
23.12.2015 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 51, став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 23.12.2015 година, расправајќи по барањето од **МЗ Ратавица**, бр.26-1307/1 од 09.12.2015 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Барањето од **МЗ Ратавица** за финансиска помош/донација, за изградба на камбанарија во склоп на црква „Св.Троица“ во с.Ратавица, **се прифаќа**.
2. Се одобруваат **50.000,00 денари** од Буџетот на општина Пробиштип.

3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип..

Број 26-1333/15-9
23.12.2015 година
ПРОБИШТИП

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.
